



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 28 јануари 1976  
С к о п ј е  
Број 2 Год. XXXII

Преплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

14.

Врз основа на член 124 став 1 точка 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73 и 17/74), а во врска со член 4 алинеја 1 од Законот за Републичкиот буџет за 1976 година („Службен весник на СРМ“ бр. 46/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се одобрува користење на износ до 25.000.000 динари за намиривање на расходите на Републичкиот буџет за 1976 година, поради нерамномерно остварување на приходите.

2. Средствата од претходната точка на оваа одлука ќе бидат вратени до крајот на 1976 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2756/1 Претседател  
29 декември 1975 година на Извршниот совет,  
Скопје Благој Попов, с. р.

15.

Врз основа на член 65 од Законот за избор на делегации и делегати во Собранијата на самоуправниот интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

1. Се именуваат претседател, секретар, членова и нивни заменици на Републичката изборна комисија за спроведување на изборите за Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност и тоа:

а) за претседател

Славе Петровски, судија на Врховниот суд на Македонија, а за негов заменик Сотир Делидимков, судија на Врховниот суд на Македонија;

б) за секретар

Илија Таневски, советник во Собранието на СРМ, а за негов заменик Петар Стоилов, секретар на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ;

в) за членови:

1. Владо Црвенковски, помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика, а за негов заменик Никола Коневски, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација;

2. Живко Атанасовски, дипл. правник, општествено-политички работник на РК ССРМ, а за негов заменик Данаил Коложеговски, политолог, општествено-политички работник во РК ССРМ;

3. м-р Славко Гелевски, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот за општествени дејно-

сти, а за негов заменик Перо Наумовски, стручен соработник во Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2638/3 Претседател  
29 декември 1975 година на Извршниот совет,  
Скопје Благој Попов, с. р.

16.

Врз основа на член 3 од Законот за боречки додаток на учесниците во народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

### Н А Р Е Д Б А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1975 ГОДИНА

1. Основот за утврдување на боречкиот додаток во 1975 година се утврдува во износ од 2.477 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-0377  
12 јануари 1976 година  
Скопје

Републички секретар за здравство и социјална политика,  
Јездимир Богдански, с. р.

17.

Врз основа на член 12 став 2 и член 16 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕСметување меѓу исплатувачот на ЛИЧНИОТ ДОХОД И НАДЛЕЖНИОТ ОПШТИНСКИ ОРГАН НА УПРАВАТА И ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ НА БОРЕЧКИ ДОДАТОК

1. Кога организацијата на здружениот труд во која корисникот на боречкиот додаток е вработен (во натамошниот текст: исплатителот на личниот доход) ќе го прими решението од надлежниот општински орган на управата, со кое на борецот од член 1 од Законот за боречкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија (во натамошниот текст: борецот) му е признаено правото на боречки додаток, ќе го одреди месечниот износ на аконтацијата на боречкиот додаток зависно од аконтацијата на нето — личниот доход што му го исплатува за работата во редовното работно време, односно според минималниот личен доход утврден во смисла на член 3 од Законот за боречкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија и тоа посебно за секој месец. Исплатата ќе се врши почнувајќи од

денот што во решението за признавањето на правото на боречки додаток е означен како ден од кој на борецот му припаѓа додатокот.

Ако месечниот нето-износ на аконтацијата на личниот доход не го достигнува износот на основот за одредување на боречкиот додаток, исплатителот на личниот доход ќе ја одреди аконтацијата на боречкиот додаток во височина на разликата помеѓу аконтацијата на личниот доход и основот за одредување на боречкиот додаток.

2. Исплатителот на личниот доход составува писмена тримесечна пресметка на боречкиот додаток за секој корисник на боречкиот додаток. Писмената пресметка содржи:

1) износ на основот за одредување на боречкиот додаток;

2) износ на аконтацијата на личниот доход исплатен на корисникот на боречкиот додаток за месецот за кој се одредува боречкиот додаток за работата во редовното работно време;

3) износ на боречкиот додаток што на корисникот му припаѓа како аконтација за односниот месец;

4) износ на придонесите за пензиското, инвалидското и здравственото осигурување, платени на износот на аконтацијата на боречкиот додаток.

3. На борците на кои со решение на надлежниот општински орган на управата им е признаено правото на боречки додаток аконтацијата на месечниот износ на боречкиот додаток им ја исплатува исплатителот на личниот доход на образецот БД-1 „Исплатен список на корисниците на боречкиот додаток“.

4. Општинскиот орган на управата од член 10 на Законот за боречкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија го одредува боречкиот додаток согласно со одредбите на точка 1 од ова упатство, а одредениот месечен износ на боречкиот додаток го исплатува со банчина уплатница.

5. Ако при конечното одредување на месечниот износ на боречкиот додаток за изминатото календарско тримесечје исплатителот на личниот доход утврди дека на борецот на име аконтација му исплатил помалку од што му припаѓа, помалку исплатениот износ на боречкиот додаток (разлика до пропаѓачкиот износ) ќе му го исплати на борецот со првата наредна исплата на аконтацијата на личниот доход.

Ако при конечното одредување на месечниот износ на боречкиот додаток за изминатото календарско тримесечје исплатителот на личниот доход утврди дека на борецот на име аконтација му исплатил повеќе од што му припаѓа, повеќе исплатениот износ на боречкиот додаток ќе го наплати од првата наредна исплата на аконтацијата на личниот доход.

6. Пресметувањето на извршените исплати на боречкиот додаток помеѓу исплатителот на личниот доход и надлежните општински органи на управата се врши на образецот БД-2 „Пресметка за исплатените боречки додатоци“. Пресметката ја составува тримесечно исплатителот на личниот доход и два примерка на пресметката му доставува на надлежниот општински орган на управата, кој едниот примерок го заверува и му го враќа на исплатителот на личниот доход.

7. Врз основа на тримесечната пресметка надлежниот општински орган на управа и дава налог на соодветната банка на исплатителот на личниот доход да му се исплати разликата помеѓу исплатениот износ на боречкиот додаток за изминатото тримесечје и износот утврден со пресметката. Истовремено на исплатителот на личниот доход надлежниот општински орган на управата му обезбедува средства кај банката, за исплата на аконтациите на боречкиот додаток за тековното тримесечје во височина од 50% од вкупно исплатениот боречки додаток по пресметката за изминатото тримесечје.

Надоместокот на боречкиот додаток (член 5 на Законот за боречкиот додаток на учесниците во

Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија) за првите 30 дена спреченост за работа, исплатителот на личниот доход го рефундира по постапката предвидена за рефундација на боречкиот додаток.

8. Надлежниот општински орган на управата води евиденција за борците на кои им е признаено правото на боречки додаток и тоа поединечно за секој корисник. Оваа евиденција се води на образецот БД-3 „Ликвидационен лист на корисниците на боречкиот додаток“.

9. На образецот БД-4 „Извештај за бројот на корисниците и за потрошените средства на боречкиот додаток“ општинскиот орган на управата му доставува извештај на републичкиот орган на управата, најдоцна 15 дена по истекот на полугодие.

10. Образците БД-1, БД-2, БД-3 и БД-4 се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-0377

12 јануари 1976 година

Скопје

Републички секретар за здравство  
и социјална политика,  
**Јездимир Богдански, с. р.**

(Назив на исплатителот на личниот доход) Образец БД-1  
Основ за одредување на боречкиот додаток  
дин. \_\_\_\_\_

#### ПЛАТЕН СПИСОК

на корисниците на боречкиот додаток за месец \_\_\_\_\_  
19\_\_\_\_ година

Реден број	Презиме и име	Број и датум на решението за признавање на правото на боречки додаток	Износ на аконтацијата на лич. доход	Разлика помеѓу основата и аконтацијата	Потпис на примателот
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

(Потпис на одговор.  
работник)

(Наредбодавец за исплата)

#### ЗАБЕЛЕШКА:

- Исплатниот список го составува исплатителот на личниот доход кај кој се вработени учесниците на НОВ;
- Во колона 2 се внесуваат презимињата и имињата на сите борци вработени кај истиот исплатител на личниот доход на кои со решение на надлежниот орган на управата им е признаено правото на боречки додаток;
- Во колона 3 се внесуваат бројот и датумот на решението на надлежниот орган на управата со кое на борците им е признаено правото на боречки додаток;
- Во колона 4 се внесува износот на личниот доход исплатен на борците за односниот месец како аконтација на личниот доход за работата во редовното работно време;
- Во колона 5 се внесува износот на разликата помеѓу аконтацијата на личниот доход и основот за одредување на боречкиот додаток во тековната година.

(назив на исплатителот на личниот доход)

Образец БД-2  
Месечен основ за одредување на боречкиот додаток дин.

**ПРЕСМЕТКА**

за исплатените боречки додатоци за \_\_\_\_\_ тримесечје

Износ на изврш. испл. на аконтац. во месеците		Вкупно исплат. аконт. на име	Износ на конечните исплати
на име	на име		
Презиме и име			
Личен доход			
Боречки додаток			
Личен доход			
Боречки додаток			
Личен доход			
Боречки додаток			
Личен доход			
Боречки додаток			
Вкуп. лич. доход за тримесечието (аконт. според тримес. пресмет.)			
Разлика помеѓу тримес. основа и тримес. лич. доход од кол. 11			
Вкуп. износ на бор. додаток за тримесечието			
Повеќе испл. износ на име бор. додаток кој го враќа корис. (10 — 13)			

(Потпис на одговорниот работник) \_\_\_\_\_ (Потпис на овластениот раководител) \_\_\_\_\_

**ЗАВЕЛЕШКА:**

- Пресметката ја составува исплатителот на личниот доход и два примерка му доставува на надлежниот орган на управата, кој едниот примерок го заверува и му го враќа на исплатителот на личниот доход;
- Во колона 2 се внесуваат презимињата и имињата на борците вработени кај истиот исплатител на личниот доход на кои со решение на надлежниот орган на управата им е признаено правото на боречки додаток;
- Во колоните 3, 5 и 7 се внесуваат аконтациите на личниот доход исплатен посебно за секој одделен месец на она тримесечје за кое се врши пресметување;
- Во колоните 4, 6 и 8 се внесуваат аконтациите на боречкиот додаток исплатени посебно за секој одделен месец на она тримесечје за кое се врши пресметување.
- Во колона 9 се внесува збирот на аконтациите на личниот доход од колоните 3, 5 и 7, а во колона 10 — збирот на аконтациите на боречкиот додаток од колоните 4, 6 и 8.
- Во колона 11 се внесува вкупно остварениот личен доход за односното тримесечје во редовното работно време по периодичната пресметка на личниот доход односно по завршната сметка. За тримесечјето за кое исплатителот на личниот доход не врши пресметување на личниот доход во оваа колона се внесува износот на личниот доход од колона 9.

- Во колона 12 се внесува разликата помеѓу износот на тримесечниот основ (означен во горниот десен агол и помножен со три) и вкупно остварениот износ на личниот доход од колона 11.
- Во колона 13 се внесува тримесечниот износ на боречкиот додаток што му припаѓа на борецот по основ на личниот доход остварен за тоа тримесечје по периодичната пресметка односно по завршната сметка. За тримесечјето за кое исплатителот на личниот доход не врши периодична пресметка оваа колона останува непополнета.
- Во колона 14 се внесува разликата помеѓу тримесечниот износ на аконтацијата на боречкиот додаток (колона 10) и тримесечниот конечен износ на боречкиот додаток одреден според периодичната пресметка односно според завршната сметка (колона 13).

Образец БД-3

**ЛИКВИДАЦИОНЕН ЛИСТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА БОРЧКИОТ ДОДАТОК**

(Го води општинскиот орган на управата надлежен за работите на заштитата на борците и на воените инвалиди)

Презиме, татково име и име на корисникот	Испл. се врши по решение
_____	_____
Ден, месец и година на раѓањето	Назив на органот што го донел решението
_____	_____
Учесник на НОВ од _____ г.	Број на решението Датум на решението
_____	_____
Квалификација-школска подготовка	Белешки
_____	_____
Адреса, место, улица и број	
_____	

(Втора страна од образецот БД-3)

**КНИЖЕЊЕ НА ИСПЛАТИТЕ СПОРЕД ТРИМЕСЕЧНИТЕ ПРЕСМЕТКИ**

Основа за одредување на боречкиот додаток		Основа за одредување на боречкиот додаток	
Дин.	Год. 197__ год.	Дин.	Год. 197__ год.
Тримесечје		Тримесечје	
Вкуп. износ на доход за тримес.		Вкуп. износ на доход за тримесеч.	
Разл. помеѓу основ. и доходот		Разлика помеѓу основ. и доход.	
Износ на боречки додаток		Износот на бореч. додат.	
Исплатен документ		Исплатен документ	
Параф		Параф	
I		I	
II		II	
III		III	
IV		IV	
Вкуп.		Вкуп.	

## ЗАБЕЛЕШКА:

Образец БД-4

1. Ликвидациониот лист задолжително го води општинскиот орган на управата надлежен за работите на борците и воените инвалиди.
2. Во рубриката „Квалификација — школска подготовка“ да се внесе: „висококвалификуван“, „квалификуван“, „полуквалификуван“ или „неквалификуван“ односно „ниже“, „средно“, „више“ или „високо школска подготовка“.
3. Книжењето што се врши на страна се однесува на конечните износи на личниот доход и на конечните износи на боречкиот додаток, утврден врз основа на периодичната пресметка односно врз основа на завршната сметка. За тримесечјето за кое уплатителот на личниот доход не врши периодично пресметување, како конечен износ на личниот доход односно на боречкиот додаток се смета аконтацијата на личниот доход односно аконтацијата на боречкиот додаток.

## ИЗВЕШТАЈ

за бројот на корисниците и за потрошените средства на боречкиот додаток за \_\_\_\_\_ полугодие на 197— година

Број на корисници									
Борци на НОД на Грција	Вработени		Квалификации		Промени во		Промени во текот на годината		
	Во општеств. сектор	Во приватн. сектор	Квалификувани	Неквалифик.	Други	Го оствариле правото	Им престанало правото	Со згол. на лич. доход	Со одење во пенз.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на 1 јануари									
на 30 јуни									
на 31 декем									

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

## РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

## 15.

Врз основа на член 13 став 1 alineја 5 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување и точка IV од Одлуката за работењето на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услуги и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услуги, одржани на 23 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

## I

Придонесот за Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците (во натамошен текст: придонес за солидарност) општинските заедници на здравството и здравственото осигурување ќе го пресметуваат и уплатуваат во височина од 5,0% од основицата која ја сочинуваат утврдените приходи од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита на земјоделците, пресметани според просечниот приход од тие придонеси по осигурено лице во Републиката.

## II

До утврдување на просечниот приход по осигурено лице за тековната година, придонесот за солидарност во вид на аванс ќе се пресметува и уплатува по стапка од 5,0% од основицата што во претходната година служеше за пресметување и уплатување на придонесот за солидарност

## III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број: 01-1744/1

23 декември 1975 година

Скопје

Претседател,  
Никола Арсовски, с. р.

## 16.

Врз основа на член 13 став 1 alineја 5 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување и точка IV од Одлуката за работењето на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услуги и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услуги, одржани на 23 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

## I

Придонесот за Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците (во натамошен текст: придонес за солидарност) општинските заедници на здравството и здравственото осигурување ќе го пресметуваат и уплатуваат во височина од 1,5% од основицата која ја сочинуваат остварените придонеси за задолжителните видови на здравствена заштита на работниците, пресметани според просечната стапка на тие придонеси во Републиката во тековната година.

## II

До утврдување на просечната стапка за задолжителните видови на здравствена заштита за тековната година, придонесот за солидарност во вид на аванс ќе се пресметува и уплатува по стапка од 1,5% од основницата што во претходната година служеше за пресметување и уплатување на придонесот за солидарност.

## III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број: 01-1742/1

23 декември 1975 година

Скопје

Претседател,  
**Никола Арсовски, с. р.**

## 17.

Врз основа на член 12 став 1 алинеја 11 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување и точка XII од Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 28/74) Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничката седница на сите собори на делегатите одржана на 23 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1976 ГОДИНА

## I

Финансирањето на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување во првото тримесечје од 1976 година ќе се врши сразмерно на просечно остварените приходи од придонесите на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување за финансирање на Републичката заедница во 1975 година, зголемени за 10% одделно за здравственото осигурување на работниците и здравственото осигурување на земјоделците.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број: 01-1736/1

23 декември 1975 година

Скопје

Претседател,  
**Никола Арсовски, с. р.**

## 18.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 4 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување и точка III став 2 од Одлуката за начинот на спроведувањето на здравственото реосигурување на работниците и за формирање фонд на здравственото реосигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 10/72 и 43/74), Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услуги, одржани на 23 декември 1975 година, донесе

## ТАРИФА

### НА ПРЕМИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

## I

Премијата за реосигурување на ризиците по однос на трошоците за здравствената заштита определени со Одлуката за начинот на спроведувањето на здравственото реосигурување и за формирање фонд на здравственото реосигурување на работниците, се пресметува по стапката определена со оваа тарифа.

## II

Премијата за здравственото реосигурување изнесува 0,30%.

## III

Премијата за здравственото реосигурување се пресметува од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи за здравственото осигурување на работниците, намалени за надоместокот за реосигурување и пренесениот вишок на приходи од претходната година.

## IV

Премијата на здравственото реосигурување по стапката определена со оваа тарифа се пресметува и уплатува месечно наназад.

Конечна пресметка на премијата се врши на крајот на годината со завршната сметка на Фондот.

## V

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување пресметаната премија за реосигурување ја уплатува во полза на Фондот на здравственото реосигурување на работниците до 20-ти во месецот за изминатиот месец.

## VI

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број: 01-1738/1

23 декември 1975 година

Скопје

Претседател,  
**Никола Арсовски, с. р.**

## 19.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 4 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување и точка III став 2 од Одлуката за начинот на спроведувањето на здравственото реосигурување и за формирање фонд на здравственото реосигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 10/72), Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услуги и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услуги, одржани на 23 декември 1975 година, донесе

## ТАРИФА

### НА ПРЕМИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

## I

Премијата за реосигурување на ризиците по однос на трошоците за здравствената заштита определени со Одлуката за начинот на спроведувањето на здравственото реосигурување на земјоделците, се пресметува по стапката определена со оваа тарифа.

## II

Премијата за здравственото реосигурување изнесува 0,80%.

## III

Премијата за здравственото реосигурување се пресметува од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи од придонесите за здравственото осигурување на земјоделците.

## IV

Премијата за здравственото реосигурување определена со оваа тарифа се пресметува и уплатува месечно наназад.

Конечна пресметка на премијата се врши на крајот на годината со завршната сметка на Фондот.

## V

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, пресметаната премија за реосигурување ја уплатува во полза на Фондот на здравственото реосигурување на земјоделците до 15-ти во месецот за изминатиот месец.

## VI

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број: 01-1740/1

23 декември 1975 година

Скопје

Претседател,  
Никола Арсовски, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

## 20.

Врз основа на член 28 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на научните дејности, Собранието на Заедницата на научните дејности, на седницата одржана на 23 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО 1976 ГОДИНА

## I

Стапките на придонесите за научните дејности во 1976 година изнесуваат:

— 0,27% од доходот на основните организации на стопанството и другите организации од член 16 на Законот;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од член 17 на Законот.

## II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1750/1

24 декември 1975 година

Скопје

Претседател на Собранието  
на Заедницата,  
проф. д-р Тодор Цунов, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КРИВА ПАЛАНКА

## 21.

Врз основа на членот 5 точка 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето, Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето, на својата седница одржана на ден 26 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

## Член 1

Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на

здружениот труд регистрирани како установи распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 3% применувана на доходот и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Основницата за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

## Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државни органи и служби распоредени во областите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се должни да плаќаат придонес по стапка од 4% применувана на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

## Член 3

Обврзници на придонеси од личниот доход по стапката од 4% применувана на бруто личниот доход се работниците вработени кај работните луѓе што работат со средствата на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

## Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапката од 4% е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за пензионерите и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

## Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од доходот се врши според прописите за данокот на доход на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, а од личниот доход според прописите на даноците на граѓани.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 70/1

26 декември 1975 година

Крива Паланка

Собрание на СИЗ  
на станувањето  
Претседател,

д-р Стоимир Цветковски, с. р.

## ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

## 22.

Врз основа на член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25, став 1, точка 22 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите — работници од организациите на здружениот труд кои вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 21 ноември 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејствата и другите лица што се осигурени според Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

**Член 2**

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото домаќинство, ако тие живеат со него во заденичко домаќинство, немаат сопствени приходи за издржување и ако осигуреникот ги издржува од своите приходи.

Членовите на поширокото семејство (татко, мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо и баба) имаат право на здравствена заштита:

а) ако навршиле 65 години живот (маж) односно 55 години (жена), или

б) ако се помлади, а не се способни за стопанисување, која неспособност е рамна на инвалид од I категорија во смисла на прописите од инвалидското осигурување.

**Член 3**

Се смета дека издржуваните членови на домаќинството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 350,00 динари годишно или другите приходи не го надминуваат износот од 150,00 динари месечно, или ако катастарскиот приход и другите приходи месечно заедно не го надминуваат износот од 1.000,00 дин. годишно по едно издржувано лице.

**Член 4**

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на член 20 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението што немаат сопствени приходи ако приходите на нивните родители по член на домаќинство не го надминуваат износот предвиден во член 3 од оваа одлука.

**Член 5**

Како приходи во смисла на член 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додатокот за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кое според посебни прописи, со кои се установаат одделните примања, изрично е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 0205-1212

21 ноември 1975 година

Тетово

Претседател,  
Звонко Блажевски, с. р.

23.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 9 и член 25, став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-

штинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на заедницата, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на ден 24 декември 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ****I**

Важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците, бр. 0204-1520/2 од 25 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 5/75), се продолжува и за 1976 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 0205-1283

24 декември 1975 година

Тетово

Претседател,  
Звонко Блажевски, с. р.

24.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 8 и член 26, став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 24 декември 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ****I**

Важноста на Одлуката за определување основници за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители, бр. 0204-1520/4 од 25 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 5/75), се продолжува и за 1976 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 0205-1283

24 декември 1975 година

Тетово

Претседател,  
Звонко Блажевски, с. р.

25.

Врз основа на член 25, став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точ-

ка 8 и член 26, став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 24 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

##### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лица вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основаца за придонес.

##### Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основницата е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

— за неквалификувани работници	1.300,00 динари
— за полуквалификувани работници	1.600,00 "
— за квалификувани работници	1.800,00 "
— за висококвалификувани работници	2.100,00 "
— за домашни помошнички	1.600,00 "

За ученици во стопанството, односно ученици на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година	130,00 динари
— за втора година	250,00 "
— за трета година	380,00 "

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 0206-529/20 од 16 мај 1975 година („Службен весник на СРМ“ број 25/75).

Бој 0205-1283  
24 декември 1975 година  
Тетово

Претседател,  
Звонко Блажевски, с. р.

### 26.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 8 и член 26, став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на

делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 24 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1975 ГОДИНА

##### I

Важноста на Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници за 1975 година, бр. 0204-1520/5 од 25 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 5/75), се продолжува и за 1976 година.

##### II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бој 0205-1283  
24 декември 1975 година  
Тетово

Претседател,  
Звонко Блажевски, с. р.

### 27.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6, член 18, став 2 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) член 25, став 1, точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите — земјоделци корисници на услугите и Соборот на делегатите на работници од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 24 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

##### I

Со оваа одлука се утврдува висината на стапката и паушалниот износ на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово.

##### II

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по стапка од 13% од личен доход од земјоделска дејност (катастарски приход) и паушален износ по член на домаќинство од 40,00 динари, од што:

а) за задолжителните видови на здравствена заштита:

— 8,5% од личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход), и  
— 25,00 динари годишен паушал за секој член од домаќинството;

б) за правата од здравственото осигурување што Заедницата сама ги утврдува:

— 4,5% од личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход), и  
— 15,00 динари годишен паушал за секој член на домаќинството.



## III

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 0205-1283

24 декември 1975 година

Тетово

Претседател,  
Звонко Блаженски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР**

## 28.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 23, став 1, точка 9 и член 25, став 1, точка 6 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на заедницата на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**

## I

Важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците бр. 02-470 од 30 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 10/75), се продолжува и за 1976 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 02-372

23 декември 1975 година

Гостивар

Претседател,  
Сергение Гегоски, с. р.

## 29.

Врз основа на член 25, став 3 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 23, став 1, точка 8 и член 25, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ И АДВОКАТИТЕ**

## I

Важноста на Одлуката за определување основа за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на самостојните за-

наетчи, самостојните угостители и адвокатите, бр. 02-472 од 30 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 10/75) се продолжува и за 1976 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 02-373

29 декември 1975 година

Гостивар

Претседател,  
Сергение Гегоски, с. р.

## 30.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 23, став 1, точка 8 и член 25, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услуги, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1975 ГОДИНА**

## I

Важноста на Одлуката за основницата и постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос, осигурени по прописите на здравственото осигурување за 1975 година, бр. 02-473 од 30. 12. 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 11/75) се продолжува и за 1976 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 02-374

29 декември 1975 година

Гостивар

Претседател,  
Сергение Гегоски, с. р.

## 31.

Врз основа на член 25, став 3 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 23, став 1, точка 8 и член 26, став 2, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на

делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основницата за придонес.

#### Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци, основница е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

— за неквалификувани работници	1.250,00	динари
— за полуквалификувани работници	1.350,00	динари
— за квалификувани работници	1.650,00	динари
— за висококвалификувани работници	2.100,00	динари
— за домашни помошнички	1.250,00	динари

#### Член 3

За ученици во стопанството, односно ученици на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец, основница е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година	145,00	динари
— за втора година	290,00	динари
— за трета година	440,00	динари

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 02-375

29 декември 1975 година

Гостивар

Претседател,  
**Сергение Гегоски, с. р.**

32.

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 23, точка 9 и член 26, точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и

Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИ ПРИХОД И ПАУШАЛНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА**

#### I

Важноста на Одлуката за стапката на придонесот од катастарски приходи и паушалните износи на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1975 година, бр. 02-482 од 30 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 10/75), се продолжува и за 1976 година.

#### II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 02-376

29 декември 1975 година

Гостивар

Претседател,  
**Сергение Гегоски, с. р.**

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО**

33.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 став 1, точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на заедничка седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА**

#### I

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 7% од бруто личниот доход, во која се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 3%, и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4%.

#### II

За обврзниците на придонесот за здравственото осигурување од членот 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, за кои според членот 25, став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот закон основницата е определена во него лични примања, стапката на придонесот за здравственото осигурување се утврдува во висина од 10, 11% од него основницата, во која се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 4,33%, и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 5,78%.

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-4108/1  
26 декември 1975 година  
Кичево

Претседател,  
Буде Трпески, с. р.

### 34.

Врз основа на член 9, став 1 алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22, став 1, точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на заедничка седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТА И ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТОЈ ПРИДОНЕС ВО 1976 ГОДИНА**

#### I

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,4% од определената основица.

#### II

Основица за пресметување на придонесот од претходната точка претставува:

1. За организациите на здружениот труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружениот труд регистрирани како установи, кои со Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

2. За другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

#### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-4109/1  
26 декември 1975 година  
Кичево

Претседател,  
Буде Трпески, с. р.

### 35.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22, став 1, точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на заедничка седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА**

#### I

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост, а кои се здравствено осигурени, ги плаќаат придонесите за здравствено осигурување на земјоделците во висина:

- 10% од катастарскиот приход;
- 100,00 динари по домаќинство, за земјоделските домаќинства што немаат сопствена земја; и
- 20,00 динари по член на домаќинството што е здравствено осигурен.

#### II

Средствата што ќе се наплатат со придонесите по стапките и пашалните износи утврдени во точката I на оваа одлука, се распределуваат:

- за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита — 70%, и
- за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата — 30%.

#### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-4110/1  
26 декември 1975 година  
Кичево

Претседател,  
Буде Трпески, с. р.

**ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И  
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА  
ПАЛАНКА**

### 36.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 2/71) и член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 3/74), а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница, на својата седница одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1976 ГОДИНА**

#### Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1976 година се определува во височина од 7,5% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, и

— стапката на придонесот за правата на здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,50<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

Основица за пресметување придонесот од овој став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по 0,5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> од бруто основницата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработени по договор за дело.

#### Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20<sup>0</sup>/<sub>0</sub> од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука за деташирани работници во странство.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 на оваа одлука.

#### Член 3

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошен текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравственото осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана на примање на нето личен доход односно примања.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во личните доходи не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство ќе се уплатуваат со еден налог уплатница.

#### Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот при уплата на придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација на уплатните придонеси по видови на правата, со ознака на основницата и период за кој се пресметува и уплатува придонесот.

#### Член 5

Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот и другите општи акти на Заедницата.

#### Член 6

Со денот на применување на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување на работниците во 1975 година, бр. 01-427 од 30 април 1975 година.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 01-1417

29 декември 1975 година  
Крива Паланка

Претседател,  
Благој Китановски, с. р.

#### 37.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74), член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на сите собори на делегатите, на својата седница одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка.

#### Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следниче придонеси на здравственото осигурување:

1. За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 14<sup>0</sup>/<sub>0</sub> на катастарски приход во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, и

— стапка на придонесот за правата кои Заедницата сама ги утврдува од 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub>;

б) по 40,00 динари годишно за секое осигурено лице во кои се содржани:

— износ од 20,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита,

— износ од 10,00 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува, и

— износ од 10,00 динари за санирање на вишок расходи над приходи (кусок) од претходни години;

в) по 50,00 динари на домаќинство годишно, во кој износ се содржани:

— износ од 35,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 15,00 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува.

2. За осигуреници земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат:

а) по 150,00 динари за секој член на домаќинството во кој износ се содржани:

— износ од 100,00 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита, и

— износ од 50,00 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1976 година.

Бр. 01-1418  
29 декември 1975 година  
Крива Паланка

Претседател  
Благој Китановски, с.р.

## 38.

Врз основа на член 25, став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на заедничката седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-  
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА  
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА  
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основницата за придонес.

## Член 2

За вработени лица кај приватни работодавци основница за пресметување е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, кој месечно не може да биде помал од:

- за неквалификувани работници — 1.153,00 дин.
- за полуквалификувани работници 1.400,00 дин.
- за квалификувани работници — 1.600,00 дин.
- за висококвалификувани работници 1.750,00 дин.
- за домашни помошнички — — 1.153,00 дин.

За учениците во стопанството односно учениците на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работна организација, училиштето или кај приватниот работодавец е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

- за прва година — — — — 120,00 дин.
- за втора година — — — — 232,00 дин.
- за трета година — — — — 348,00 дин.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-1421  
29 декември 1975 година  
Крива Паланка

Претседател,  
Благој Китановски, с.р.

## 39.

Врз основа на член 9, став 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 22 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на сите собори на делегатите, на својата седница одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ  
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-  
ДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РА-  
БОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА  
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛ-  
ЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА  
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО**

## Член 1

Придонесите на здравственото осигурување по постојан месечен износ за 1976 година се плаќаат и тоа:

1. за ученици во стопанството, односно за ученици во училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец — во износ од 40,00 динари за несреќа на работа и заболување од професионални болести;
2. за лица на доброволна практика (волонтери) што немаат личен доход ако работат со полно работно време — 100,00 динари;
3. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување) — 40,00 динари;
4. за лица кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — 40,00 динари;
5. за лица кои учествуваат на организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — 80,00 динари;
6. за уживателите на постојана државна помош, дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 80,00 динари;
7. за учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраење на практичната работа во врска со наставата — 40,00 динари;
8. за лица кои учествуваат на организирани работни акции — 40,00 динари;
9. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука — 40,00 динари;
10. за лица кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита — 40,00 динари;
11. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита — 40,00 динари;
12. посебниот придонес за членовите на своето потесно семејство кои живеат на подрачјето на СРМ, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување се утврдува во постојан месечен износ од 40,00 динари по член;
13. за иселениците-повратници, што се населени на територијата на СРМ, редовно пријавени кај надлежниот завод за вработување по член 13 став 1, точка 10 од Законот — во износ од 80,00 динари;
14. за лицата што привремено се вон работен однос додека се пријавуваат кај надлежниот завод за вработување по член 13, точка 8 и 9 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита, а кои не стекнале право на материјално обезбедување — во износ од 80,00 динари;

15. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Заводот за вработување на работниците во износ од 40,00 динари;

16. за лицата кои организацијата пред засновање на работниот однос со нив ги упати како свои стипендијанти за практични работи во друга организација, заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 80,00 динари;

17. за лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го раскинале работниот однос ако за тоа време примаат стипендија — 80,00 динари;

18. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатил Заводот за вработување на работниците, во износ од 40,00 динари;

19. за брачните другари, односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — 80,00 динари;

20. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика — 80,00 динари;

21. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанал работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната затвор, во износ од 80,00 динари;

22. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исплатил условот на претходното осигурување, во износ од 80,00 динари.

#### Член 2

Обврзници за уплатување на придонесот се:

— за осигурениците под точка 1, 2, 16, 17, 19 и 21 заклучно со точка 22 работните организации во кои осигуреникот работел односно работи или прима стипендија;

— за лицата под точка 3, 4 и 5 како и под точка 7 заклучно со 11 — организаторот за спроведување и изведување на акциите, односно работите;

— за лицата под точка 6 — Извршниот совет на СРМ;

— за лицата под точка 12 — самите осигуреници вработени во странство или членовите на нивните семејства;

— за лицата под точка 13, 14 и 19 — Заводот за вработување.

#### Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно назазад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 01-1420

29 декември 1975 година

Крива Паланка

Претседател,

Благој Китановски, с. р.

#### 40.

Врз основа на член 12, став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување и член 2 од Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото

осигурување — Крива Паланка, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1976 ГОДИНА

##### I

Финансирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на работниците во првото тримесечје од 1976 година ќе се врши сразмерно на просечно остварените приходи од придонесите на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на работниците — Крива Паланка во 1975 година, зголемено за 10%.

##### II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-1424

29 декември 1975 година

Крива Паланка

Претседател,

Благој Китановски, с. р.

#### 41.

Врз основа на член 12, став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување и член 2 од Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1976 ГОДИНА

##### I

Финансирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на земјоделците во првото тримесечје од 1976 година ќе се врши сразмерно на просечно остварените приходи од придонесите на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на земјоделците — Крива Паланка во 1975 година, зголемено за 10%.

##### II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-1425

29 декември 1975 година

Крива Паланка

Претседател,

Благој Китановски, с. р.

# КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на работничкиот совет на ООЗТ „Електродистрибуција“ — Кочани

## распишува КОНКУРС

за избор — реизбор на следните работни места:

1. Раководител на техничко одделение
2. Раководител на одделение за сметководство
3. Секретар
4. Управник на РЕЗТ — Кочани
5. Управник на РЕЗТ — Берово
6. Управник на РЕЗТ — Делчево
7. Управник на РЕЗТ — Винаца.

**УСЛОВИ:** Покрај општите услови предвидени во Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

За работното место под реден број 1 да има завршено електротехнички факултет II степен (енергетски отсек) со 2 години стаж во струката по дипломирањето;

За работното место под бр. 2 да има завршено економски факултет со 2 години работен стаж по дипломирањето или економист со 4 години или економски техничар со 6 години работен стаж;

За работното место под бр. 3 да има завршено правен факултет со 2 години работен стаж по дипломирањето или правник со 4 години;

За работното место под бр. 4 да е завршен електроинженер со 4 години работен стаж по дипломирањето или економски техничар со 6 години работен стаж;

За работните места под реден бр. 5, 6 и 7 кандидатите да имаат завршено електротехнички факултет со 2 години работен стаж во струката по дипломирањето или да се електроинженери со 4 години или електротехничари со 6 години.

За сите раководни работни места со високо образование 2 години, а за останатите 3 години раководно искуство.

Кандидатите да имаат морално-политички квалитети.

- да имаат организаторски способности,
  - да се идејно јасно определени за политиката на СКЈ и принципите на социјалистичките самоуправни односи,
  - да го отслужиле воениот рок,
  - да не се осудувани за кривични дела пронавера, злоупотреба на службениот положај како и за кривични дела против народот и државата.
- Молбите со потребните документи се доставуваат:

За работните места од 1 до 4 на адреса: ООЗТ „Електродистрибуција“ — Кочани.

За работното место под бр. 5 „Електродистрибуција“ РЕЗТ — Берово.

За работното место под бр. 6 „Електродистрибуција“ РЕЗТ — Делчево.

За работното место под бр. 7 „Електродистрибуција“ РЕЗТ — Винаца.

Кон молбата да се приложат следните документи:

- диплома за завршен факултет — школа,
- потврда за работен стаж по дипломирањето,
- потврда за раководното искуство.
- уверение за отслужен воен рок,
- уверение дека не е осудуван,
- потврда од ООЗТ каде што сега е вработен, дека ќе биде ослободен од работа.

Под исти услови при изборот имаат предимство наши работници.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето.

Молбите со некомплетирани документи или неблагоприятно поднесените нема да се разгледуваат и конкурсната комисија ќе ги враќа на кандидатите. (35)

Конкурсната комисија при Шумарскиот институт — Скопје

## распишува КОНКУРС

за избор на научен соработник или реизбор на асистент во Отсекот за екологија и типологија на шуми и шумски станишта

Кандидатите треба да поднесат куса биографија, список на научни и стручни трудови, како и самите трудови и да ги исполнуваат условите по Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 17/74).

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (36)

Конкурсната комисија за именување директор при ОЗТ Претпријатие за комунални работи „Комуна“ — Крушево, врз основа на член 56, 57, 58 и 59 од Статутот на работната организација,

## распишува КОНКУРС

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

За директор на работната организација ќе биде именувано лице кое покрај општите услови ги исполнува и следните посебни услови:

— висока школска подготовка, работно искуство од 5 години, од кои 3 години на раководно работно место, од кои 1 година во комунална работна организација;

— виша школска подготовка (економски смер), работно искуство од 10 години, од кои 3 години на раководно работно место во стопанство, од кои 2 години во комунална работна организација;

— средна школска подготовка (економски смер), 15 години работно искуство, од кои 12 години на раководно работно место во стопанство, од кои 3 години во комунална работна организација.

Личниот доход се определува според одредбите на Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи во работната организација.

Пријавените кандидати, покрај молбата таксирани со 2,00 динари таксени марки, да ги достават и следните документи:

- доказ за завршено образование;
- доказ за работно искуство;
- лекарско уверение;
- уверение дека не е осудуван; и
- уверение дека не е под истрага.

Кандидатите кои се вработени да достават потврда дека ќе бидат ослободени од ОЗТ.

Некомплетирани документи нема да бидат разгледувани.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (37)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје

## распишува КОНКУРС

за реизбор во звањето асистент по предметите:

- Микробиологија
- Политичка економија
- Економика во земјоделството
- Агрехемија

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, потврда за регулирана воена обврска, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земат предвид при разгледувањето. (38)

Советот на Филозофско-историскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје,

р а с п и ш у в а  
**К О Н К У Р С**

1. за еден наставник (во сите звања) по предметот социјална психологија;

2. за еден наставник (во сите звања) по предметот педагошка психологија.

Со пријавата таксирана со 2 дин. т. м., кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови (доколку има такви) и по еден примерок од трудовите.

Конкурсот е отворен еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

(25)

**СОДРЖИНА**

	Страна
14. Одлука за користење на средствата од Резервниот фонд на СР Македонија — —	17
15. Решение за именување на претседател, секретар и членови на Републичката изборна комисија за спроведување на изборите за Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност — — — — —	17
16. Наредба за утврдување на основот за одредување на боречкиот додаток во 1975 година — — — — —	17
17. Упатство за начинот на одредување на боречкиот додаток, за начинот и постапката за пресметување меѓу исплатувачот на личниот доход и надлежниот општински орган на управата и за евиденција на користниците на боречки додаток — — — — —	17
<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>	
15. Одлука за височината на придонесот за Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците — — — — —	20
16. Одлука за височината на придонесот за Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците — — — — —	20
17. Одлука за времено финансирање на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување во првото тримесечје од 1976 година — — — — —	21
18. Тарифа на премијата за здравственото ресигурување на работниците — — — — —	21
19. Тарифа на премијата за здравственото ресигурување на земјоделците — — — — —	21
20. Одлука за утврдување стапките на придонесите за научните дејности во 1976 година — — — — —	22
21. Одлука за утврдување на стапката на придонес за станбена изградба — — — — —	22
22. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — —	22
23. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците — — — — —	23
24. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за определување основици за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители — — — — —	23

25. Одлука за утврдување основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување на лица вработени кај приватните работодавци — — — — —	23
26. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници за 1975 година — — — — —	24
27. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците — — — — —	24
28. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците — — — — —	25
29. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за определување основици за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на самостојните занаетчи, самостојните угостители и адвокатите — — — — —	25
30. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за основиците и постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по прописите за здравственото осигурување за 1975 година — — — — —	25
31. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватните работодавци — — — — —	26
32. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапката на придонесот од катастарски приход и пашалните износи на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1975 година — — — — —	26
33. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1976 година — — — — —	26
34. Одлука за висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести и за утврдување основица за пресметување на тој придонес во 1976 година — — — — —	27
35. Одлука за висината на придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — —	27
36. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување на работниците во 1976 година — — — — —	27
37. Одлука за стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година — — — — —	28
38. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување на лица вработени кај приватните работодавци — — — — —	29
39. Одлука за постојаните износи на придонесите на здравственото осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — — — — —	29
40. Одлука за времено финансирање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на работниците во првото тримесечје од 1976 година — — — — —	30
41. Одлука за времено финансирање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на земјоделците во првото тримесечје од 1976 година — — — — —	30